



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник  
на општина Чашка  
Излегува по потреба

Број 11  
година XIV  
23.11.2010 година

БЕСПЛАТЕН  
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе

Бр.07-1617/7  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

## ЗАКЛУЧОК

### за објавување на Заклучок за Усвојување на Програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2010 година

Се објавува, ЗАКЛУЧОК за Усвојување на Програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2010 година, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 15.11.2010 година.

Врз основа на член 46 од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на РМ" бр.82/08 и 143/08), согласно Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост "Службен весник на РМ" бр.88/09), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 15.11.2010 година донесе

Бр.08-1617/8  
15.11.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

## ПРОГРАМА

### за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2010 година

## ВОВЕД

Со оваа Програма се уредува:

Врз основа на член 22 став 1 точка 1,2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 15.11.2010 година донесе

## ЗАКЛУЧОК

### за усвојување на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита за животната средина на просторот на Општина Чашка

1. Советот на Општина Чашка ја усвои Програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

- I. Просторот кој е предмет на уредување,
- II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште,
- III. Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура,
- IV. Изворите за финансирањето на Програмата,
- V. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште,
- VI. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и неговата распределба,
- VII. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата,
- VIII. Средства наменети за изработка на урбанистички планови и средства за изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти,
- IX. Динамика на извршување на Програмата,

X. Преодни и завршни одредби.

## I. ПРОСТОРОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување со поблиско определување на земјиштето што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на просторот на Општина Чашка, прогласен како градежен реон.

### ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште се подразбира:

- II-1. Подготвителни работи и
- II-2. Расчистување на градежното земјиште.

#### II-1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Под подготвителни работи се подразбира:

- Оформување на геодетска документација.
- Извршување на основни геомеханички испитувања за градежни парцели каде ќе се градат објекти од комуналната инфраструктура.

#### II-2. РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Расчистувањето на градежното земјиште на градежните парцели е со цел да се изврши опремување на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура.

Под расчистување на градежно земјиште на градежната парцела се смета:

- Решавање на имотно правните односи.
- Решавање на станбените прашања на сопствениците кои живеат или вршат дејност како физичко лице во објектите што се уриваат.
- Уривање на постојните градежни и други објекти на градежното земјиште (градежна парцела) и селидба на сопствениците со пренесување на покуќнината и опремата, уривање на објектите со транспорт на материјалот од уривањето до депо.

### III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Под обем на опремување на градежното земјиште се подразбира изградба на објекти на инфраструктурата, заради непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување: водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), нисконапонска електрична, ТТ и друга мрежа со приклучоци до градежната парцела.

Опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува.

Под степен на опремување на градежното земјиште се подразбира степенот на опременост на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот.

#### III-1 Основен степен на уреденост на градежно земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:

- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистички планови;
- подземна електрична мрежа;
- улично осветлување;
- водоводна мрежа;
- фекална канализација и
- атмосферска канализација.

#### III-2 Повисок степен на уреденост на градежно земјиште со комунална инфраструктура опфаќа објектите од III-1, како и:

- ПТТ (оптичка - телекомуникациона) мрежа;
- топлификациона мрежа;
- паркинг простори
- гасоводна мрежа и
- пречистителна станица за отпадни води.

#### III-3 Понизок степен на уреденост на градежно земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:

- непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат;
- сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа);
- септичка јама (нема приклучок на фекална канализација);
- сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска канализација);
- нестандартно улично осветлување и ;
- надземна нестандартна електрична мрежа.

#### III-4 Опремување со објекти од комуналната инфраструктура до градежната парцела:

- a) Опремување со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка во кои спаѓаат:
  - основни градски сообраќајници (примарни и секундарни);
  - непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;

- магистрални и примарни водови за довод на вода заедно со пратечки објекти;
- магистрални и примарни водови за одвод на фекална и атмосферска вода заедно со пратечки објекти
- градски плоштади и јавни прометни површини (улицы, тротоари, пешачки и други површини согласно урбанистички планови);<sup>56</sup>
- изградба на јавно осветлување и
- изградба на јавно зеленило.

Овие елементи претставуваат претходни вложувања за опремувањето на градежното земјиште, а учествуваат со 20 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

б) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е извршено или ќе се изврши:

- изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта;
- изградба на секундарна фекална мрежа до последната шахта;
- изградба на секундарна нисконапонска електрична мрежа, до и со приклучен орман за индивидуални станбени згради и со разводен орман за колективни станбени згради;
- изградба на секундарни ТТ-мрежи до приклучен орман;

Трошоците за уредувањето на градежното земјиште, до градежната парцела која е доделена на користење, согласно склучените договори со корисниците, ги плаќа Општина Чашка, со едно приклучно место за секој објект од инфраструктурата за една градежна парцела.

Трошоците за уредување на градежното земјиште до градежната парцела согласно склучен договор со Општината може да ги плати и инвеститорот, правно или физичко лице.

Целосното уредување на градежното земјиште, се врши по обезбедувањето на правни, технички услови и материјални средства.

### **III-5 Опредување со објекти од комунална инфраструктура во границите на градежната парцела:**

- Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши корисникот на земјиштето (инвеститор).

- Проектирањето и изградбата на инфраструктурната мрежа за висок напон, друга инсталација и објекти, трафостаници или учеството во нив, корисникот на земјиштето го регулира согласно енергетската согласност издадена од ЕВН-ЕСМ.

- Доколку изградените објекти од комуналната инфраструктура остануваат во границите на градежната парцела на корисникот и под објектите што ќе ги гради, корисникот на земјиштето мора да побара писмена согласност од надлежниот општински орган, кој дава согласност по мислење од соодветното комунално претпријатие.

Трошоците за заштита на тие објекти се на товар на корисникот на земјиштето.

- Трошоците за преместување на постојните објекти од комуналната инфраструктура што пречат за изградба и користење на објектите се на товар на корисникот на земјиштето, со исклучок на трошоците за преместување на постојните инфраструктурни инсталации што пречат за изградба и користење на објектите изградени без согласност на надлежниот општински орган.

Трошоците за расчистување на градежното земјиште и геомеханичките испитувања се на товар на корисникот на земјиштето. Исто така, корисникот на земјиштето е должен да ги надомести на Општината, порано направените трошоци за расчистување на градежната парцела.

IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

I ИЗВОРИ НА РАСХОДИ НА НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

	<b>П Р И Х О Д И</b>	<b>Вредност</b>
1	Агенција за државни патишта	3.784.516,00 ден.
2	Буџет на Општина Чашка	2.660.044,00 ден.
	<b>Вкупно</b>	<b>6.444.560,00 ден.</b>
	<b>РА С Х О Д И</b>	
Ф1	Урбано планирање	<b>600.000,00 ден.</b>
Ф10	Урбано планирање	600.000,00 ден.
1	Изработка на урбанистичка документација	400.000,00 ден.
2	Изработка на техничка документација	200.000,00 ден.
ЈГ	Изградба на систем за водоснабдување	<b>300.000,00 ден.</b>
ЈГ0	Изградба на систем за водоснабдување	300.000,00 ден.
1	Довршување на водоснабдителен систем с.Голозинци и с.Стари Град	300.000,00 ден.
Ј6	Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај	<b>500.000,00 ден.</b>
Ј60	Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај	<b>500.000,00 ден.</b>
1	Зимско одржување	500.000,00 ден.
ЈД	Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици	<b>3.284.560,00 ден.</b>
ЈД0	Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици	<b>3.284.560,00 ден.</b>
1	Бетонирање на улица во с.Извор	250.000,00 ден.
2	Изградба на потпорен во с.Извор	480.000,00 ден.
3	Изградба на улица во с.Богомила	364.560,00 ден.
4	Чистење на канапки и банкини на локален пат за с. Бистрица	300.000,00 ден.
5	Изградба на мост во с.Теово	400.000,00 ден.
6	Бетонирање на улица во с. Мартолци	300.000,00 ден.
7	Изградба на мост во с.Отиштино	228.000,00 ден.
8	Тампонирање на дел од патот за с.Крајници	300.000,00 ден.
9	Изградба на потпорен сид на улица Гоце Делчев	120.000,00 ден.
10	Набавка на бехатон плочки за изградба на улици во с.Горно Јаболчиште	300.000,00 ден.
11	Изградба на потпорен сид во с.Долно Јаболчиште	140.000,00 ден.
12	Бетонирање на улица во с.Долно Јаболчиште	82.000,00 ден.
12	Тампонирање на дел од улица Коста Кирков	20.000,00 ден.
ЈИО	Изградба на системи за одведување и пречистување	<b>1.000.000,00 ден.</b>
1	Доградба на фекална канализација во нас.Чашка	1.000.000,00 ден.

<b>J00</b>	<b>Одржување на урбана опрема</b>	<b>400.000,00 ден.</b>
1	Одржување на урбана опрема од ЈПКД ТОПОЛКА	400.000,00 ден.
<b>ЕАО</b>	<b>Капитални инвестиции</b>	<b>300.000,00 ден.</b>
1	Изградба на подрачно училиште во с.Горно Врановци	300.000,00 ден.
<b>J40</b>	<b>Јавна чистота</b>	<b>60.000,00 ден.</b>
1	Доделување на средства по Програма за одржување на јавна чистота на ЈПКД ТОПОЛКА	60.000,00 ден.
	<b>Вкупно (Ф и Ј)</b>	<b>6.444.560,00 ден.</b>

#### V. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА

За урбани единици за кои се донесени урбанистички планови за село висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште при изградба, доградба, надградба и пренамена на објекти е усвоена 350,00 денари. 2.

Во оваа цена не се предвидени трошоците за уредување на земјиштето околу објектите (партерно уредување) кое со самофинансирање ќе го уредуваат самите граѓани.

При изготвување на овој Правилник почитуван е Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степеност на уреденост (Сл.весник на РМ бр.88/2009).

Согласно тоа, висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува врз основа на новата корисна површина што ќе се гради, што представува збир на сите простори во објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на основниот проект, помножени со следните коефициенти:

Г Градежен реон		
1.	<b>Станбени објекти</b> (индивидуални и колективни)	350,00 ден./м2
	- станбени простории . . . . .	Коефициент 1.0
	- станб. простории со висина до 2,50 м, подпокривен простор . . . . .	Коефициент 0.2
	- лоѓија затворена од три страни. . . . .	Коефициент 0.4
	- подлоѓија затворена од две страни. . . . .	Коефициент 0.3
	- балкони, тераси . . . . .	Коефициент 0.2
	- заеднички проодни тераси, пасажи. . . . .	Коефициент 0.2
	- помошни простории, остава за гориво, котлара, визба . . . . .	Коефициент 0.3
	- трафостаница од 35 Кв во објект и надвор од објектот. . . . .	Коефициент 0.3
	- скалишен простор и заеднички комуникации. . . . .	Коефициент 0.3
	- стражарници, управител, простории за домар. . . . .	Коефициент 0.5
	- паркиралишта и гаражи . . . . .	Коефициент 0.1

2.	<b>Деловни, јавни и производни објекти</b> - простории ..... - магацини. .... - помошни простории, остава за гориво, котлара ..... - трафостаница од 35 Кв во објект и надвор од објект. .... - скалишен простор и заеднички комуникации. - паркиралишта и гаражи ..... - лоѓија затворена од три страни. .... - подлоѓија затворена од две страни. .... - балкони, тераси ..... - отворен наткриен простор .....	350,00 ден./м2
		Коефициент 1.0
		Коефициент 0.5
		Коефициент 0.3
		Коефициент 0.4
		Коефициент 0.5
		Коефициент 0.1
		Коефициент 0.5
		Коефициент 0.3
		Коефициент 0.4
Коефициент 0.3		
3.	<b>Други објекти:</b> - катна гаража ..... - спортски покриени објекти ..... - спортски откриени објекти ..... - бензински пумпи, гасни станици и базни станици <b>за 50% од површина на локацијата.</b> - отворени пазаришта, за 30% од површината на локацијата ..... - базени ..... - трафостаници над 35Кв .....	350 ден./м2
		Коефициент 0.2
		Коефициент 0.5
		Коефициент 0.3
		Коефициент 1.0
		Коефициент 1.0
		Коефициент 0.2
		Коефициент 1.0

По исклучок, во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација не се пресметува површината на:

- сидовите и другите конструктивни елементи;
- инсталационите канали;
- окната за лофтови;
- отворени паркиралишта.

Во останатите урбани единици за кои што општината нема донесено урбанистички план за село, а издавањето на условите за градба се врши врз основа на урбанистички план вон населено место, државна и локална урбанистичка планска документација и општи акти, при пресметувањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се наплатува 20% од утврдениот надоместокот за уредување на градежното земјиште за основната инфраструктура и ќе се применува табелата за дополнително опремување на градежното земјиште.

При пресметувањето на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште учеството на поедините елементи на дополнителното опремување на градежното земјиште, кои учествуваат со 80% од надоместокот за уредување на градежното земјиште, е следното:

1.	Изработка на генерални, детални урбанистички планови, урбанистичка документација, проектна документација и надзор	5,00 %
2	Изградба на улици	11,00 %
	- пробивање ..... - изградба на горен и долен строј .....	37,50 %
3	Изградба на фекална канализација	6,00 %
4	Изградба на водоводна мрежа	5,50 %
5	Поставување на ниско-напонска мрежа	5,00 %
6	Поставување на трафостаница	10,00 %
	Вкупно:	80,00 %

Овие елементи претставуваат вистински (реални) трошоци за опремување на градежното земјиште, а учествуваат со 80 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

При реконструкција со која не се добива нова градежна површина, надоместокот за уредување на градежното земјиште не се наплатува.

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува на следниот начин:

- За расчистувањето на градежни парцели за објекти од комунална инфраструктура за индивидуалната и заедничката комунална потрошувачка, проектирањето и изградбата објекти од комунална инфраструктура и уредување на заедничкиот градски простор, се наплатува надоместок за уредување на градежно земјиште на ниво на Општина Чашка, врз Основица изразена во денари/м<sup>2</sup> нето изградена површина.

Корисникот на градежното земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на соодветната секундарна мрежа за индивидуална потрошувачка од соодветното комунално претпријатие и без согласност на Општината не може да се приклучи на инфраструктурните мрежи и објекти во Општината.

Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат, Општината ќе склучи договор за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште само за оние секундарни мрежи од индивидуална потрошувачка за кои има писмена согласност.

По добивањето на дополнителната согласност надоместокот за уредување на градежно земјиште за оваа секундарна мрежа од индивидуална потрошувачка се наплатува по упросечени цени.

## VI. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

За висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште, се склучува Договор за регулирање на надоместок за уредување на градежното земјиште во писмена форма, директно помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и Општината од друга страна, по доставена заверена проектна документација и доставено решение за локациски услови и енергетски согласности.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од станбен во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од друг вид простор

(административно - деловен, произведен и објекти од јавен карактер), во станбен простор не се наплатува.

Во случај кога опремувањето на градежното земјиште е завршено во предходниот период, за целосно уреден о градежно земјиште, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за уредување - целосен надоместок.

Во случај кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена основната инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето е должен да инвестира во нејзината изградба.

Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не се уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумното уредување на земјиштето - делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок.

Во случај кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема донесено урбанистичка документација и не е изградена секундарната инфраструктурата, а корисникот на земјиштето инсистира сам да ја гради секундарната инфраструктурна мрежа, согласно оверена техничка документација за градење на инфраструктурните објекти со свои средства, должен е на општината да и надокнади за порано направените трошоци во висина од 20%(основна инфраструктура) од надоместокот за уредување на градежно земјиште да овозможи на идните корисници на земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи без да му платат надомест; односно инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам да биде технички примена од соодветното комунално претпријатие и да ја предаде на општината без надомест.

Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од конкретната градежна парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ги извел и си ги изведува самоиницијативно без учество на Општината, а пред склучување писмени договори за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште и писмен договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура не се признаваат, освен во локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови урбанистички планови, истите се вклопуваат.

За овие локалитети, мора да има исправна техничка документација за изградените објекти од инфраструктура, заверена од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи примени од јавните комунални претпријатија. При ова се

признаваат само трошоците - делот од надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.

. Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на локалната самоуправа; овозможи идно приклучување на нови идни корисници на земјиштето без надомест; а новите корисници на земјиштето да и надоместат на локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

. Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по принцип на одложено плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално учество од вкупниот износ со обезбедување на инструмент (клаузула) во Договорот за сигурна динамика и гаранција за исполнување на договорната обврска. Во функција на принципот на одложено плаќање се воспоставуваат “прагови” врзани во зависност од висината на долгот и рокот на одложеното плаќање кои се формирани на следниов начин:

- \* За вкупен износ на надоместокот до 20.000,00 денари надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа при склучување на договорот во целост.
- \* За вкупен износ на надоместокот од 40.000,00 до 60.000,00 денари надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати.
- \* За вкупен износ на надоместокот над 60.000,00 денари надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати.
- \* При наплатување на надоместокот за уредување на градежното земјиште во случај на легализација (по донесување на Закон за легализација на дивоградби за населени месдта за кои има донесено урбанистички планови) на веќе изградени објекти плаќањето ќе се врши на 24 (дваесет и четири) еднакви месечни рати, без оглед на висината на надоместокот.

Во поглед на одложено плаќање, присилна наплата, каматата и застареноста на обврската за плаќање ќе се користи клаузулата од Договорот помеѓу Инвеститорот и Органот на Општината надлежен за уредување на градежно земјиште .

## VII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Општината ја финансира изработката на УП за село, УП вон населено место, локална урбанистичка планска документација и Општи акти (согласно усвоената годишна Програма за изработка на урбанистички планови за селата во Општина Чашка од страна на Советот на Општина Чашка) и изработка на техничка документација за инфраструктурни објекти.

УП вон населено место или локална урбанистичка планска документација кои се изработуваат на барање на заинтересирани правни или физички лица и чиешто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината, ќе биде финансирана од страна на барателите.

## VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето ќе зависи од создадените правни и технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште и другите средства.

Опремувањето на земјиштето се врши по добивање на Одобрение за градење на објекти од комуналната инфраструктура.

## IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. За спроведување на оваа Програма надлежен е градоначалникот на Општина Чашка.
2. Градоначалникот на Општина Чашка е должен за прераспоредувањето на средствата на работите од една во друга позиција во износ до 5% да го информира Советот на Општина Чашка, а за поголемо прераспоредување на средства одлука мора да донесе Советот на Општина Чашка.
3. Оваа Програмата влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Чашка”.

Бр.07-1617/6  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување заклучок за донесување на Програма за активностите на општина Чашка во областа на социјалната заштита за 2011**

Се објавува, ЗАКЛУЧОК за донесување на Програма за активностите на општина Чашка во областа на социјалната заштита за 2011, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 15.11.2010 година.

Бр.08-1617/29  
15.11.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 15.11.2010 година донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за усвојување на програма за активностите на Општина Чашка во областа на социјалната заштита во 2011 година**

1. Советот на општина Чашка ја усвои Програмата за активностите на Општина Чашка во областа на социјалната заштита во 2011 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-1617/28  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 05/02) и член 11 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на РМ" бр. 79/2009),

Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 15.11.2010 година донесе

## **ПРОГРАМА**

### **За активностите на Општина Чашка во областа на социјалната заштита во 2011 година**

#### **I. ЦЕЛИ**

Основни цели на оваа програма се:

- Обезбедување активен однос на Советот на Општина Чашка кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните во областа на социјалната заштита;
- Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
- Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализираните групи;
- Подобрување на стандардот на граѓаните;
- Создавање на услови за поквалитетни услуги на децата и младите во локалната заедница;

#### **II. АКТИВНОСТИ**

- Помош на социјално загрозените семејства;
- Помош на социјално маргинализираните групи;
- Создавање на услови за згрижување на запустени деца и сиромашни семејства;
- Помош за семејства погодени од несреќа;
- Промовирање на родовата еднаквост;
- Реализација на активности по стратешки документи.

ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА						
Р.бр.	Социјална поддршка	Рок	Носител	Општина Чашка	Други извори и донации	Вкупно
1.	Финансиска помош на социјално загорени семејства	Континуирано во текот на целата година	Општина Чашка	100 000 ден.		100 000 ден.
2.	Набавка на социјални пакети	по потреба	Општина Чашка	50 000 ден.		50 000 ден.
3.	Новогодишни подароци за деца без родители, деца со еден родител и деца со посебни потреби	Декември	Општина Чашка	10 000 ден.		10 000 ден.
4.	Поддршка на стари изнемоштени лица		Општина Чашка	10 000 ден.		10 000 ден.
5.	Учество во партнерски проекти од областа на социјалната заштита		Институт Лудвинг Болцман,	125 000 ден.	МТСП	125 000 ден.

6.	Поддршка на проекти и активности на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита		Општина Чашка	10 000 ден.		10 000 ден.
7.	Поддршка на заеднички меѓуопштински пројекти во областа на социјалната заштита		Општина Чашка, соседните општини од регионот и Центар за социјални работи	20 000		20 000 ден
	Бкупно			325 000 ден.		325 000 ден.

## I. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на Буџетот на Општина Чашка за 2011 година.

При реализација на Програмата, советот на Општина Чашка ќе ги поддржува институциите и здруженијата на граѓани при реализирање на проекти од областа на социјалата за обезбедување на средства и друг вид помош од Министерствата, Трговските друштва, фондации, јавните претпријатија и другите физички и правни лица.

## II. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Активностите предвидени со оваа Програма се финансираат со посебна ставка во Буџетот на Општина Чашка.

## V. АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ ФОРМИ

Општина Чашка ќе ги поддржува сите здруженија на граѓани чија основна цел е социјализација, едукација и инклузија, стари и изнемоштени лица, маргинализирани групи и зависници за отварање на дневни центри за згрижување и социјализација и ќе вложи напори за да обезбеди соодветен простор за нивно делување.

## VI. ДРУГИ ФОРМИ И АКТИВНОСТИ

Други форми на активности со кои согласно можностите ќе помогне Општина Чашка се:

- Обезбедување на помош во кадри, простори и опрема со која располага општината;
- Организирање на средби за соработка на претставници на општината со потенцијални донатори за финансирање на објекти од областа на социјалната заштита
- Соработка со други надлежни институции (МТСП, Црвен Крст, Завод за здравствена заштита, Здравен дом Велес и др.)

VII- Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чашка“.

Бр.07-1617/27  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе

### ЗАКЛУЧОК

#### за објавување на заклучок за Усвојување Програма за активностите на општина Чашка во областа на културата за 2011 година

Се објавува ЗАКЛУЧОК за Усвојување на Програма за активностите на Општина Чашка во областа на културата за 2011 година, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата одржана на 15.11.2010 година.

Бр.08-1617/20  
15.11.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002,) Советот на општина Чашка ,на седницата на 15.11.2010 година, донесе

### ЗАКЛУЧОК

#### за усвојување на Програма за активностите на Општина Чашка во областа на културата за 2011 година

1. Советот на општина Чашка ја усвои Програмата за активностите на Општина Чашка во областа на културата за 2011 година
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-1617/19  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 05/02) и член 33 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр. 2/06), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 15.11.2010 година донесе

**ПРОГРАМА**  
**за активностите на Општина Чашка во областа на**  
**културата за 2011 година**

## **1. ЦЕЛИ**

Основни цели на оваа Програма се :

- Обезбедување активен однос на Општина Чашка кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на територијата на Општина Чашка ;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Чашка;
- Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на културата.

## **2. АКТИВНОСТИ**

Активностите на Општина Чашка во областа на културата ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно-уметнички манифестации;
- Реализирање на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно обележје на Општина Чашка;
- Остварување на продуктивна соработка со асоцијации, организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници.

## **3. ФИНАНСИРАЊЕ**

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебни ставки во Буџетот на општината.

По потреба Програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди дека се во согласност со целите на Програмата.

## **4. АКТИВНОСТИ 2011**

Поаѓајќи од историските традиции, културните збиднувања во државата, посебно во Општина Чашка, Советот на општина Чашка во 2011 година ќе биде вклучена, а во одредени случаи ќе биде и носител на одбележувањето на следните датуми:

р. бр	манифестација	рок	носител	средства
1.	Саем на здрава храна	21 март	ООУ Петре Поп Арсов-Богомила и Општина Чашка	16.000 ден
2.	Детска ликовна колонија	23-29 јуни	ООУ Тодор Јанев-Чашка и Општина Чашка	40.000 ден
3	Свеченост во месноста Камила	21 февруари	Општина Чашка и ОО на СЗБ од НОВ	600 ден
4	Ден на Општина Чашка	21 август	Општина Чашка	40.000 ден
5	Свеченост во с.Отиштино	2 септември	Општина Чашка и ОО на СЗБ од НОВ	500 ден
6	Свеченост во с.Војница	2 септември	Општина Чашка и ОО на СЗБ од НОВ	500 ден
7	Свеченост во село Богомила	17 октомври	Општина Чашка и ОО на СЗБ од НОВ	800 ден
8	Свеченост во село Долно Јаболчиште	24 октомври	Општина Чашка и ОО на СЗБ од НОВ	800 ден
9	Свеченост во село Богомила	06 декември	Општина Чашка и ОО на СЗБ од НОВ	800 ден
10.	Детски дружби (спортски натпревари, квиз на знаење, ликовен конкурс и сл.)	1недела од октомври	ООУ Тодор Јанев-Чашка, ООУ Петре Поп Арсов-Богомила, ООУ Лирија и Општина Чашка	15.000 ден
11.	Санација на спомен обележјата (жел.станица Богомила, оградување на споменик во Согле)		Општина Чашка	10.000 ден
12.	непредвидени трошоци		Општина Чашка	15.000
	<b>Вкупно</b>			<b>140 000 денари</b>

## ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ПО МАНИФЕСТАЦИИ

### 1. Саем на здрава храна

- ❖ превоз (учесници, новинари, организатори)- 6000 ден
- ❖ релкамен матерјал кеси, флаери, ЦД- 7000 ден
- ❖ уредување на просторот-3000 ден

### 2. Детска ликовна колонија

- ❖ технички матерјал (хамер, хартија, боици, технички моливи, папки, гуми)-10.000 ден
- ❖ превоз -5000 ден
- ❖ храна -15000 ден
- ❖ маици-10000 ден

### 3. Свеченост во Камила-с.Извор

- ❖ цвеќе-400 ден
- ❖ превоз-200 ден

### 4. Ден на општината

- ❖ за турнирот(дресови, фудбалски топки, спортски торбици, фудбалски судија) 24 000 ден
- ❖ за шаховскиот натпревар 3000 ден
- ❖ превоз -3000 ден
- ❖ културно- уметнички дел 5000 ден
- ❖ храна и пијалок 5000 ден

### 5. Свеченост во Отиштино

- ❖ цвеќе-400 ден
- ❖ превоз-100 ден

### 6. Свеченост во Војница

- ❖ цвеќе-350 ден
- ❖ превоз-150 ден

### 7. Свеченост во Богомила

- ❖ цвеќе-400 ден
- ❖ превоз-400 ден

### 8. Свеченост во Долно Јаболчиште

- ❖ цвеќе-400 ден
- ❖ превоз-400 ден

### 9. Свеченост во Богомила

- ❖ цвеќе-400 ден
- ❖ превоз-400 ден

### 10. Детски Дружби

- ❖ спортски натпревар (маици)- 50000 ден
- ❖ квиз на знаење(награди)-3000 ден
- ❖ ликовен конкурс(награди, технички матерјал) -5000 ден
- ❖ превоз (од Богомила, Извор, Г.и Д.Јаболчиште, Мелница)-2000 ден

### 11. Санација на спомен обележја

- ❖ Споменик на жел.станица во Богомила- 5000 ден
- ❖ Патека и оградување на споменикот во Согле-5000 ден

### 12. Непредвидени трошоци -15000ден

## ПРОГРАМА

### за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2011 година

Поаѓајќи од историските традиции, културните збиднувања во државата, посебно во општина Чашка, Советот на општина Чашка во 2008 година ќе биде вклучена во одредени случаи ќе биде и носител на одбележувањето на следните датуми:

#### 21 февруари

Годишнина од масакрот на борците од Првата македонско косовска бригада од страна на бугарската фашистичка војска кај месноста Камила во близина на с. Извор.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител : ОО на СЗБ од НОВ и општина Чашка

#### 22 мај

Патронен празник на ООУ Лирија село Горно Јаболчиште

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител : ООУ “Лирија село Горно Јаболчиште

#### 24 Април

Патронен празник на училиштето “Тодор Јанев” од населба Чашка

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител : ООУ “Тодор Јанев “- Чашка

#### 20 Мај

Патронен празник на училиштето “Петре Поп Арсов” од Богомила Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител : ООУ “Петре Поп Арсов “- Богомила

## **24 Мај**

Ден на македонските просветители Кирил и Методиј

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител :ОУ “Петре Поп Арсов “- Богомила и ООУ “Тодор Јанев “- Чашка

## **2 Август**

105 годишнина од Илинденското востание

Пригодно чествување на празникот.

Носител : Градоначалникот, Советот на општина Чашка

## **6 Август**

Одбележување на 65 годишнината од загиувањето на Трајко Петкановски

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител : ОО на СЗБ од НОВ и Месна заедница од село Бистрица

## **21 Август**

Општински празник на општина Чашка

Пригодна програма, свечена седница на Советот на општина Чашка, доделување на општински награди и признанија

Носител : Градоначалникот и Советот на општина Чашка

## **25 Август**

Годишнина од дејствувањето и работата на Органите на ОЗНА во село Мелница.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител : ОО на СЗБ од НОВ и меснаото население од село Мелница.

## **2 Септември**

Одбележување на 64 годишнина од формирањето на Осмата македонска народноослободителна ударна бригада во село Отиштино

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител : ОО на СЗБ од НОВ

## **2 Септември**

Одбележување на 67 годишнина од загиувањето на Коле Неделковски од село Војница.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител : ОО на СЗБ од НОВ

## **17 Октомври**

Одбележување на 66 годишнина од масакрот на членовите на Тајниот Комитет од Азот во месноста Сеченица - Богомила

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител: ОО на СЗБ од НОВ и МЗ од село Богомила

## **24 Октомври**

Одбележување на 66 годишнина од масакрот на членовите на Војниот Комитет и месното население од с.Долно Јаболчиште

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител: ОО на СЗБ од НОВ и општина Чашка

## **28 Октомври**

Одбележување на годишнина од смртта на Димитрија Чуповски во село Папрадиште

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител : Општина Чашка и Општина Велес

## **22 ноември**

Ден на албанската азбука

Пригодно обраќање по повод празникот.

Носител : Градоначалникот , Советот на општина Чашка

## **23 ноември**

Годишнина од формирањето на ВМРО

Пригодно обраќање по повод празникот.

Носител : Градоначалникот , Советот на општина Чашка

## **6 Декември**

Одбележување на 66 годишнина од загиувањето на Мицко Козар - Командант на Партизанскиот одред “Димитар Влахов”

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител : ОО на СЗБ од НОВ

Годишнина од загиувањето на борците од втората македонска ударна бригада и други борци од НОВ во село Ореше.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител : ОО на СЗБ од НОВ

Програмата за одбележување годишнини на значајни настани и личности за 2011 година ги содржи одбележувањата на настани и личности значајни за историјата на општина Чашка и Република Македонија.

Во позициите во кои како носител се јавува Советот на општината, ќе се превземат сите потребни активности за одбележувањето, а во позициите каде е носител друга институција Советот на општината ќе се приклучи во одбележувањето на настанот.



## 5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чашка“.

Бр.07-1617/18  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе

### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на заклучок за донесување на Програма за активностите на општина Чашка во областа на спорот и здруженија на граѓани за 2011 година**

Се објавува ЗАКЛУЧОК за донесување на Програма за активностите на општина Чашка во областа на спорот и здруженија на граѓани за 2011 година, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на седницата одржана на 15.11.2010 година.

Бр.08-1617/17  
15.11.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 15.11.2010 година донесе

### ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на програма за активностите на Општина Чашка во областа на спорот и здруженија на граѓани за 2011 година**

1. Советот на општина Чашка ја усвои Програмата за активностите на Општина Чашка во областа на спорот и здруженија на граѓани за 2011 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.гласник на општина Чашка.

Бр.07-11617/16  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 05/02) и член 33 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр. 2/06), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 15.11.2010 година донесе

### ПРОГРАМА

**за активностите на Општина Чашка во областа на спорот и здруженија на граѓани за 2011 година**

#### 1. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се :

- Обезбедување активен однос на Општина Чашка кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на спорот и активно вклучување во општествениот живот преку згруженијата на граѓани;
- Насочување на младите кон спортскиот живот и спортските активности.
- Поддршка на културно уметничките друштва и невладини организации на територијата на Општина Чашка ;

#### 2. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Чашка во областа на спорот и здруженија на граѓани ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- Поттикнување на младите кон спортскиот живот и спортските активности
- Реализирање на манифестации, програми и проекти од областа на спорот кои и даваат посебно обележје на Општина Чашка;
- Одржување на турнири во фудбал
- Остварување на продуктивна соработка со асоцијации, организации и фондации кои го помагаат развојот на спорот и НВО во локалната заедница.

#### 3. ФИНАНСИРАЊЕ

Поаѓајќи од значењето и улогата на спорот, во насока на негово поттикнување, поддржување и помагање како и поддршка за развојот на невладиниот сектор со цел уште повеќе и помасовно да ги насочиме младите кон спортскиот живот и

спортските активности, Советот на општина Чашка во 2011 година ќе финансира, а во одредени активности и ќе биде директно вклучена во одредени активности при реализација на програмата во областа на спортот и активностите на НВО и здруженија на граѓани.

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебни ставки во Буџетот на општината.

По потреба Програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди дека се во согласност со целите на Програмата.

Средствата се распоредуваат според потребите и активностите на спортските клубови и здруженија на граѓани кои гравитираат и се активни на територијата на Општина Чашка на следниот начин:

<b>ред. бр</b>	<b>Правен субјект</b>	<b>висина на средства</b>
1.	ФК Велес Табак од нас.Чашка	150 000 ден.
2.	ФК Извор од с.Извор	30 000 ден.
3	ФК Мартолци 2007 од с.Мартолци	30 000 ден.
4	ФК Башкими од с. Горно Јаболчиште	60 000 ден.
5	КУД Тодор Јанев од нас.Чашка	100 000 ден.
6	НВО Амбиенталисти од с. Горно Јаболчиште	50 000 ден.
7.	ФК Бабуна од с.Мартолци	150 000 ден.
8.	Непредвидени трошоци	40 000 ден.
	<b>Вкупно</b>	<b>Вкупно- 610 000 ден.</b>

#### 4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чашка“.

Бр.07-1617/15  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе

#### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на заклучок за донесување на Нацрт-Програма за изработка на урбанистички планови за селата во општина Чашка за 2011**

Се објавува, ЗАКЛУЧОК за донесување на Нацрт-Програма за изработка на урбанистички планови за селата во Општина Чашка за 2011, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 15.11.2010 година.

Бр.08-11617/14  
15.11.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 15.11.2010 година донесе

#### ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на нацрт-програма за изработка на урбанистички планови за селата во општина Чашка**

1. Советот на општина Чашка усвои НАЦРТ - ПРОГРАМА за изработка на урбанистички планови за селата во општина Чашка
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.гласник на општина Чашка.

Бр.07-1617/13  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 1, од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), а во согласност со член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр.51/05, 137/07, 91/09 и 124/10), Советот ја донесе следната:

#### НАЦРТ - ПРОГРАМА

**за изработка на урбанистички планови за селата во Општина Чашка за 2011 година**

#### 1. ВОВЕД

Програмата за изработка на урбанистички планови и урбанистичка документација за населени места во Општина Чашка е годишна Програма и претставува основа за уредување и опремување на градежното земјиште.

Планирањето е основа за создавање на единствена реална функционална целина, преку која се овозможува и отварање на нови локации за: домување, комерцијални и деловни намени, јавни институции, производство, дистрибуција и сервиси и зеленило и рекреација.

Планирањето се овозможува преку:

- изработка на Урбанистички план за село;
- изработка на Урбанистички план вон населено место;
- изработка на Општ акт;
- измена и дополнување на постојните урбанистички планови;
- изработка на локална урбанистичка планска документација.

#### 2. ПЛАНИРАЊЕ

Врз основа на годишната програма за изработка на плановите, општината (нарачател на планот) склучува договор со овластена организација за изработка на урбанистичките планови. Со договорот се утврдува содржина на планот (планска програма), роковите за изработка, начинот на плаќање и други права и обврски на нарачателот и изработувачот на планот.

Финансирањето на урбанистичките планови се планира да се обезбеди со:

1. Средства од надомест за уредување на градежно земјиште

2. Средства од надомест за уредување на градежно земјиште и од самофинансирање од заинтересирани правни и физички лица
3. Самофинансирање од заинтересирани правни и физички лица
4. Средства од Буџетот на Р.Македонија

Финансиските средства обезбедени од страна на општината, за реализирање на дел од оваа програма, се дадени во Програмата за уредување на градежното земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2011 година, во буџетската програма Ф1 - Урбано планирање.

Сите финансиски трошоци за изработка на урбанистички планови кои се по барање на правни или физички лица се на товар на барателот.

За 2011 година се предлага изработка на следните планови:

### **1. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО**

1. Урбанистички план за село н.Чашка (75,6 Ха)
2. Урбанистички план за село Горно Врановци

### **2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО**

1. Урбанистички план вон населено место "Планинарски дом на Чеплес"

### **3. ОПШТИ АКТИ**

1. Општ акт за селата: Бистрица, Ореше, Мартолци, Теово и Нежилово.

### **4. ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**

1. Инвестициските проекти кои се од интерес на општината се определени со Одлука на Советот на Општина Чашка (бр.07-2053/5 од 25.12.2009) и тоа представува основ, по добиено барање на заинтересирани правни и физички лица, за покренување на соодветната законска постапка за изработка на ЛУПД.

### **3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Пред склучување на договорот со изготвувачот на планот, потребно е да му се достави планска програма со која, согласно чл.15-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање, се утврдуваат границата и содржината на планскиот опфат. Планската програма се состои од текстуален и графички дел.

Цената на плановите се пресметува по хектар од испланираната површина, по договор со

претпријатието регистрирано за изработка на урбанистички планови, по пат на јавна набавка, согласно Законот за јавни набавки.

Во зависност од потребите, оваа Програма може да се изменува и дополнува.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-1617/12  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на заклучок за донесување на Програма за јавно осветлување на општина Чашка за 2011**

Се објавува. ЗАКЛУЧОК за донесување на Програма за јавно осветлување на општина Чашка за 2011, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 15.11.2010 година.

Бр.08-1617/23  
15.11.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Чашка, на седницата одржана на 15.11.2010 година донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за усвојување на програма за јавно осветлување на Општина Чашка за 2011 година**

1. Советот на општина Чашка ја усвои Програмата за јавно осветлување на Општина Чашка за 2011 година
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-1617/22  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на чл. 22, ст. 1 т. 4 и чл. 50 ст. 1 т. 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и чл. 14, ст. 1 ал. 4 и чл. 33 ст. 1 т. 6 од Статутот на Општина Чашка, Градоначалникот на Општина Чашка ја доставува следната

### **ПРОГРАМА**

#### **за јавно осветлување на Општина Чашка за 2011 година**

#### **Развојни приоритети**

Активностите на Општина Чашка во областа на јавното осветлување во текот на 2011 година ќе бидат насочени во неколку сегменти и тоа:

- ❖ подобрување и проширување на мрежата за јавно осветлување - ова ќе се реализира преку набавка на столбови (нови и половни), пуштање на кабел и инсталирање на светлечки тела за јавно осветлување;
- ❖ замена на дел од постоечката опрема - автоматика неопходна за контролирано работење на јавното осветлување (фоторелеи, CN склопки, осигурувачи, инсталација);
- ❖ ќе се настојува да се изврши целосна дислокација на опремата за јавно осветлување од трафостаниците на ЕВН со што би се подобрила пристапноста до опремата неопходна за навремено отклонување на дефектите и ќе се намали одлевање на буџетски средства потребни за интервенции на ЕВН.

#### **Цел**

Јавното осветлување и тоа е една од позначајните комунални услуги кои ги нуди општината согласно законот за комунални такси. Целта на оваа програмата е да се понуди што поквалитетна услуга на граѓаните преку подобрување на осветленоста на населените места т.е да се уништат таканаречените темни зони, намалување на дефектите или нивно што понавремено отклонување. При реализацијата на ова обврзувачко е и применувањето на мерките за енергетска ефикасност, што во иднина ќе резултира со намалени трошоци за електрична енергија и одржување на мрежата за јавно осветлување.

#### **Проектни активности**

Проектните активности се базираат врз основа на утврдените пропусти во мрежата за јавно осветлување, периодичноста на појавување на дефектите на опремата и мрежата во одредени населени места како и врз основа на оправданите барања за интервенции доставени од месните заедници произлезени од реакциите и потребите на жителите. Воедно мора да се води сметка и за превземената обврска во висина од 5.395.078,00 денари од кои приближно 1.800.000,00 денари ќе се исплатат на 12 еднакви рати од буџетот на Општина Чашка за 2011 година. Имено оваа обврска се појави како резултат на реализацијата на проектот за замена на јавното осветлување на територијата на Општина Чашка со штедливи светлечки тела (јавна набавка бр. 02-777 од 27.05.2010). За таа цел набавивме и заменивме 1300 светилки на територијата на општината, со што ги намаливме трошоците за потрошена електрична енергија за речиси 60%, што е доволно за отплата на рата од набавката – т.е. овозможивме самофинансирање на проектот.

За спроведување на планираните активности, предвидени се следниве средства од буџетот на Општина Чашка за 2011 година:

Р.бр.	Проект	Предвидени средства (денари)
1.	Набавка на метеријали за подобрување и проширување на мрежата за јавно осветлување	250.000,00
2.	Исплата на превземена обврска за реализација на јавна набавка 02-777 од 27.05.2010	1.800.000,00
3.	Предвидени трошоци за работна рака потребна за спроведување на планираните активности	50.000,00
<b>ВКУПНО:</b>		<b>2.100.000,00</b>

## **Финансирање и распоредување на буџетските средства**

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 2.100.000,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Чашка за 2011 година и тоа 1.800.000,00 денари се обезбедени од приходот на комунална такса за јавно осветлување преку заштедата на електрична енергија за истото, а останатите 300.000,00 денари се обезбедени од програмата Ј30 за јавно осветлување.

### **Завршни одредби**

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чашка“.

Бр.07-1617/21  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на заклучок за донесување на Програма за активностите на Општина Чашка во областа на Локалниот економски развој-ЛЕР за 2011**

Се објавува, ЗАКЛУЧОК за донесување на Програма за активностите на Општина Чашка во областа на Локалниот економски развој-ЛЕР за 2011, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 15.11.2010 година.

Бр.08-1617/5  
15.11.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа Сл.весник на РМ бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата на 15.11.2010 године донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

### **за усвојување на програма За активностите на Општина Чашка во областа на Локалниот економски развој за 2011 година**

1. Советот на општина Чашка ја усвои Програмата за активностите на Општина Чашка во областа на Локалниот економски развој за 2011 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-1617/4  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 14, став 3 од Статутот на Општина Чашка („Сл. гласник на Општина Чашка бр.8/07), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 15.11. 2010 година донесе

### **ПРОГРАМА**

#### **за активностите на Општина Чашка во областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) за 2011 година**

#### **Развојни приоритети**

Програмата за активностите на Општина Чашка во областа на локалниот економски развој во текот на 2011 година ќе бидат насочени кон поддршка на локалниот економски развој, поттикнување на развојот на туризмот, земјоделството и развој на Вардарски плански регион

#### **Цел**

Основна цел на Програмата за ЛЕР е реализација на зацртаните развојни правци согласно постојните стратешки документи.

#### **Проектни активности**

Проектите на Општина Чашка во областа на ЛЕР ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој на општината, согласно надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети. Предвидените проекти, генерално можат да се групираат во:



## Г1) Поддршка на локалниот економски развој

Р.бр.	Проект	Предвидени средства (мкд)
1.	Поддршка на центарот за регионален развој на Вардарскиот плански регион	80.000,00
2.	Подготовка и печатење на рекламен материјал	50.000,00
3.	Други непланирани промотивни активности	10.000,00
4.	Акција за калемење на дива круша Горница	10.000,00
5	Манифестација Компиријада 2011- Г.Јаболчиште	10.000,00
6	Настап на саемски манифестации	10.000,00
7.	Саем за здрава храна -Поблиску до природата	10.000,00
<b>ВКУПНО:</b>		<b>180.000,00</b>

## Финансирање

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 180.000,00 ден ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Чашка за 2011 година и кофинансирање од страна на домашни и меѓународните институции агенции и фондации.

## Распоредување на буџетските средства

Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на општината.

## Завршни одредби

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чашка“.

Бр.07-1617/3  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе

## ЗАКЛУЧОК

### за објавување на заклучок за донесување на Програма за јавната чистота на територијата на општина Чашка за 2011

Се објавува, ЗАКЛУЧОК за донесување на Програма за јавната чистота на територијата на општина Чашка за 2011, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 15.11.2010 година.

Бр.08-1617/26  
15.11.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 15.11.2010 година донесе

## ЗАКЛУЧОК

### за усвојување на програма за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Чашка за 2011 година

1. Советот на општина Чашка ја усвои Програмата за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Чашка за 2011 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка, а ќе ја спроведува ЈПКД Тополка.

Бр.07-1617/25  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр. 5/02), член 12 од Законот за јавна чистота-пречистен текст ("Сл. Весник на РМ" бр.130/10) и член 6 од Одлуката за одржување на јавна чистота на Општина Чашка, Градоначалникот на Општина Чашка предлага донесување на

## ПРОГРАМА за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Чашка за 2011 година

## I. ОПШТ ДЕЛ

### Член 1

Со оваа Програма за одржување на јавна чистота поблиску се уредуваат видот и обемот на работите што треба да се извршат, финансиски средства за вршење на работите, временски рокови за извршување на работите, динамика и начин на вршење на работите за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Чашка за тековната 2011 година.

Програмата опфаќа и предвидува поставување на соодветни садови за фрлање на отпадоци на јавните површини и на отворените простори пред јавните објекти, како и начинот, формата, бојата и изгледот на садовите за фрлање на отпадоци.

Со програмата се утврдува и начинот на обезбедување на јавни санитарни јазли.

### Член 2

Одделни изрази употребени во оваа програма го имаат следното значење:

-Одржување на јавна чистота на јавни површини е чистење (метење и миење) на јавни површини и отворени простори на јавни објекти, како и чистење на снег во зимски услови;

-Собирање на смет е отстранување на создадениот смет од одржувањето на јавната чистота на јавните површини и објектите и сместување во садови за смет;

-Смет е збир од отпадоци што се собираат при одржување на јавната чистота;

-Јавни површини и отворени простори на јавни објекти се улици, тротоари, велосипедски патеки, плоштади, кејови, подвозници, надвозници, мостови, паркиралишта, училишни дворови, скалила кои ги поврзуваат површините на јавен сообраќај, градски паркови, парк-шуми, улични тревници, видиковци, гранични премини, железнички, автобуски, бензински и такси станици или стојалишта и други објекти на комуналната инфраструктура, јавни телефонски говорници, зоолошки градини, гробишта, сајмишта, пазари, магацини и складишта, спортско рекреативни објекти (спортски и детски игралишта, стадиони, хиподроми, стрелишта), јавни санитарни објекти, капалишта и отворени простори околу државни, локални и други јавни објекти;

-Корисници на услуга се корисниците на јавните површини и на отворените простори на јавните објекти и

## **II. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА**

### **Член 3**

Под одржување на јавна чистота се подразбира чистење со метење и миење на јавните површини, улици, тротоари, плоштади, пешачки патеки, паркиралишта, паркови и зеленила, уредени речни корита, видиковци, фонтани и сл., собирањето на сметот од садовите за отпад, нивно поставување, обезбедувањето на санитарни јазли, како и чистење на снегот и мразот во зимски услови од јавните површини на територијата на Општина Чашка.

### **Член 4**

Програмата за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Чашка ја спроведува Јавното Претпријатие за комунални дејности „Тополка,, Чашка, а се однесува на годишно одржување на јавните површини во населените места Населба Чашка, Извор, Богомила, Населба Оморани, Теово, Лисиче и Мелница.

## **III. ВИД И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА**

### **Член 5**

Одржувањето на јавната чистота ќе се извршува со рачно метење, третман со средство против раст на трева и собирање на сметот од садовите за отпад на следните јавни површини:

-Населба Чашка,

Просторот на центаралниот дел од населбата (плоштад) и улица „Илинденска,, на потег од тунелот до мост на река Тополка, Парк на пријателството и улица Кочо Рацин, улица Коле Неделковски, улица Гоце Делчев, улица 8-Септември и улица која го поврзува почетниот дел на К.Неделковски, Г.Делчев и 8-ми Септември.

-Во населеното место Извор,

Просторот на центаралниот дел и должината тротоарот во правец на болница,, Јасеново,,

-Во населеното место Богомила,

просторот на централниот дел, улицата од стариот Сидан мост до и просторот околу задружниот дом и уредениот дел од коритото на река „Сушица,, .

-Во населено место Населба Оморани,

Просторот на центаралниот дел и улицата за пристап до железничката станица.

-Во населено место Теово,

Просторот на центаралниот дел, просторот околу чешмата и јаворот и улицата за пристап до железничката станица.

-Во Населеното место Лисиче,

Просторот на централниот дел од населеното место, чешма и простор околу јаворот

-Во населено место Мелница, просторот на централниот дел на населеното место.

### **Член 6**

Одржувањето на јавна чистота ќе се извршува и со наводнување на зеленилото, дрворедите и паркот на пријателството на Просторот на центаралниот дел од населеното место Населба Чашка.

### **Член 7**

Одржувањето на јавната чистота со миење и испуштање ќе се извршува на фонтаната во населба Чашка и малото езерце во населеното место Извор.

## **IV. ОБЕМ И ДИНАМИКА НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА**

### **Член 8**

Одржувањето јавна чистота со рачно метење на наведените јавни површини од чл.5 ќе се извршува еднаш во текот на еден месец, третманот со средство против раст на трева два пати во текот на годината

(месец мај и август) и собирање на сметот од садовите за отпад на јавни површини два пати во текот на една седмица.

#### **Член 9**

Одржувањето на јавна чистота со наводнување на зеленилото и дрворедите во населеното место Населба Чашка ќе се врши два пати во текот на една седмица во месеците мај, јуни, јули, август и септември.

#### **Член 10**

Одржувањето на јавната чистота со миеење и испуштање на водата ќе се извршува на фонтаната во населба Чашка еднаш во текот на еден месец и на малото езерце во населеното место Извор два пати во текот на годината.

### **V. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ**

#### **Член 11**

Одржувањето на јавната чистота во зимски услови се подразбира рачно чистење на снегот и мразот од јавните површини наведени во чл.5 од оваа програма го врши ЈПКД „Тополка,, Чашка.

Во зимски услови при снежни врнежи, чистењето на снегот и мразот го вршат сите сопственици, односно корисници на објекти на отворените простори пред објектите, со цел да се обезбеди непречен пристап до истите.

Чистење на снегот и мразот во зимски услови на локалните патишта и улици ќе го врши правно лице кое располага со соодветна механизација за зимско одржување на локални патишта и улици во постапка спроведена, согласно одредбите од Законот за јавни набавки.

### **VI. ПОСТАВУВАЊЕ НА САДОВИ ЗА ФРЛАЊЕ НА ОТПАДОЦИ**

#### **Член 12**

Локациите за поставување на садови за фрлање на отпадоци на територијата на општината ги утврди Одделението за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животната средина на Општина Чашка, по добиена согласност од страна на Одделението за инспекциски надзор на Општина Чашка и Советот на Општина Чашка.

#### **Член 13**

Садови за фрлање на отпадоци-МЕТАЛНИ УРБАНИ КАНТИ ОД 30 ЛИТРИ ќе се постават на растојание на секои 100 метри во должина на улиците Коле

Неделковски, Гоце Делчев, 8-Септември, Кочо Рацин и централниот дел во Населба Чашка, Просторот на централниот дел и должината тротоарот во правец на болница,, Јасеново,, во населено место Извор. Просторот на централниот дел, улицата од стариот Сидан мост до задружниот дом, Регионален пат Р-514 од Железничка станица до Сидан мост на река Бабуна и улица од ООУ „Петре-Поп-Арсов,, до централен дел во населеното место Богомила, Просторот на централниот дел и улицата за пристап до железничката станица во населено место населба Оморани и Просторот на централниот дел и главна улица во с.Оморани, Просторот на централниот дел, регионален пат Р-514 кој поминува низ населено место и улицата за пристап до железничката станица во населено место населба Теово, Просторот на централниот дел и регионален пат Р-526 кој поминува низ населено место во населено место Лисиче, Просторот на централниот дел и улица од Подрачно училиште до централен дел на населеното место Мелница.

Поставување на садовите за отпад ќе го врши ЈПКД „Тополка,, Чашка.

#### **Член 14**

Садови за фрлање на отпадоци-КОНТЕЈНЕРИ ОД 1.1 м3 ќе се постават во населените места Населба Чашка, извор, Богомила, Оморани, Теово, Лисиче, Мелница согласно потребата од истите т.е. неможноста за пристап на специјализираното возило за собирање и транспорт на комунален отпад и на површини на Правни лица-субјекти кои со ЈПКД Тополка,, Чашка имаат склучено Договор за вршење на комунална услуга- собирање и транспорт на комунален отпад.

#### **Член 15**

Поставувањето на садовите за отпадоци на отворените простори на јавни објекти (Училишта, Центри за стари лица и сл.), како и одржувањето на јавната чистота на истите го вршат сопственици, односно корисници на објекти на отворените простори.

### **VII. ВИД, ФОРМА И ИЗГЛЕД НА САДОВИТЕ ЗА ФРЛАЊЕ НА ОТПАДОЦИ**

#### **Член 16**

Поставените садови за фрлање на отпадоци ќе бидат од два вида (метални урбани канти од 30 литри и контејнери од 1.1 м3).

#### **Член 17**

Металните урбани канти од 30 литри и контејнери од 1.1 м3 ќе бидат изработени од метален материјал.

## **VIII. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ и ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ САНИТАРНИ ЈАЗЛИ**

### **Член 18**

Изградените Јавни санитарни јазли во населеното место Богомила, во непосредна близина на задружниот дом и во населба Чашка, во непосредна близина на пазарот тековно ќе бидат одржувани од ЈПКД „Тополка,, Чашка.

## **IX. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА**

### **Член 19**

Извршувањето на работите предвидени со оваа Програма ќе се реализираат од Буџетот на Општина Чашка-Програма за градежно уредување за 2011 година, Потпрограма Ј40 – Јавна Чистота.

### **Член 20**

Финансискиот дел на оваа Програма е содржан во Прилог 1 од оваа Програма и е составен дел на Програмата за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Чашка.

### **Член 21**

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка, а ќе ја спроведува ЈПКД „Тополка,, Чашка.

# ПРИЛОГ 1

## ФИНАНСИСКИ ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ЧАШКА ЗА 2011 ГОДИНА

Извор на Приход на Програмата	Расход на Програмата за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Чашка				
	Ред.Бр.	Позиција на извршување на работи	Единечна цена во денари	Количина	Вкупна цена
Буџетот на Општина Чашка- Буџетот на Општина Чашка-Програма за градежно уредување за 2011 година, Потпрограма Ј40 – Јавна Чистота	<b>1</b>	<b>Населено место Населба Чашка</b>			
	1.1	Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот на центаралниот дел од населбата (плоштад) и улица „Илинденска,, на потег од тунелот до мост на река Тополка со метење	200,00	12 (по еднаш во месец)	2.400,00
	1.2	Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот на центаралниот дел од населбата (плоштад) и улица „Илинденска,, на потег од тунелот до мост на река Тополка со третманот со средство против раст на трева	600,00	1	600,00
	1.3	Одржување на јавна чистота на јавна површина- Парк на пријателството и улица Кочо Рацин со метење	200,00	12 (по еднаш во месец)	2.400,00
	1.4	Одржување на јавна чистота на јавна површина- Парк на пријателството и улица Кочо Рацин со третманот со средство против раст на трева	600,00	1	600,00
	1.5	Одржување на јавна чистота на јавна површина- улица Коле Неделковски со метење	200,00	12 (по еднаш во месец)	2.400,00
	1.6	Одржување на јавна чистота на јавна површина- улица Коле Неделковски со третманот со средство против раст на трева	600,00	1	600,00
	1.7	Одржување на јавна чистота на јавна површина- улица Гоце Делчев со метење	200,00	12 (по еднаш во месец)	2.400,00
	1.8	Одржување на јавна чистота на јавна површина- улица Гоце Делчев со третманот со средство против раст на трева	600,00	1	600,00
	1.9	Одржување на јавна чистота на јавна површина- улица 8-Септември и улица која го поврзува почетниот дел на К.Неделковски, Г.Делчев и 8-ми Септември со метење	200,00	12 (по еднаш во месец)	2.400,00
	1.10	Одржување на јавна чистота на јавна површина- улица 8-Септември и улица која го поврзува почетниот дел на К.Неделковски, Г.Делчев и 8-ми Септември со третманот со средство против раст на трева	600,00	1	600,00

	1.11	Поставување на метални урбани канти од 30 литри во должина на улиците Коле Неделковски, Гоце Делчев, 8-Септември, Кочо Рацин и централниот дел	150,00	50	7.500,00	
	<b>2</b>	<b>Населено место Извор</b>				
	2.1	Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот на централниот дел и должината тротоарот во правец на болница,, Јасеново,, со метење	200,00	12 (по еднаш во месец)	2.400,00	
	2.2	Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот на централниот дел и должината тротоарот во правец на болница,, Јасеново,, со третманот со средство против раст на трева	600,00	1	600,00	
	2.3	Поставување на метални урбани канти од 30 литри - Просторот на централниот дел и должината тротоарот во правец на болница,, Јасеново,,	150,00	20	3.000,00	
	<b>3</b>	<b>Населено место Богомила</b>				
	3.1	Одржување на јавна чистота на јавна површина- просторот на централниот дел, улицата од стариот Сидан мост до и просторот околу задружниот дом со метење	200,00	12 (по еднаш во месец)	2.400,00	
	3.2	Одржување на јавна чистота на јавна површина- просторот на централниот дел, улицата од стариот Сидан мост до и просторот околу задружниот дом со третманот со средство против раст на трева	600,00	1	600,00	
	Буџетот на Општина Чашка- Буџетот на Општина Чашка-Програма за градежно уредување за 2011 година, Потпрограма Ј40 – Јавна Чистота	3.3	Одржување на јавна чистота на јавна површина- камено-бетонски уреден дел од коритото на река „Сушица,, со метење	200,00	12 (по еднаш во месец)	2.400,00
		3.4	Одржување на јавна чистота на јавна површина- камено-бетонски уреден дел од коритото на река „Сушица,, со третман на средство против раст на трева	600,00	1	600,00
3.5		Поставување на метални урбани канти од 30 литри - Просторот на централниот дел, улицата од стариот Сидан мост до задружниот дом, Регионален пат Р-514 од Железничка станица до Сидан мост на река Бабуна и улица од ООУ „Петре-Поп-Арсов,, до централен дел	15 0.00	40	6.000,00	
<b>4</b>		<b>Населено место Населба и Село Оморани</b>				
4.1		Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот на централниот дел и улицата за пристап до железничката станица со метење	200,00	12 (по еднаш во месец)	2.400,00	
4.2		Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот на централниот дел и улицата за пристап до железничката станица со третман на средство против раст на трева	600,00	1	600,00	

4.3	Поставување на метални урбани канти од 30 литри- Просторот на центаралниот дел и улицата за пристап до железничката станица во населено место населба Оморани и Просторот на централниот дел и главна улица во с.Оморани	150,00	20	3.000,00
<b>5</b>	<b>Населено место Теово</b>			
5.1	Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот на центаралниот дел, просторот околу чешмата и јаворот и улицата за пристап до железничката станица со метење	200,00	12 (по еднаш во месец)	2.400,00
5.2	Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот на центаралниот дел, просторот околу чешмата и јаворот и улицата за пристап до железничката станица со третман на средство против раст на трева	600,00	1	600,00
5.3	Поставување на метални урбани канти од 30 литри-Просторот на центаралниот дел, регионален пат Р-514 кој поминува низ населено место и улицата за пристап до железничката станица	150,00	20	3.000,00
<b>6</b>	<b>Населено место Лисиче</b>			
6.1	Поставување на метални урбани канти од 30 литри- Просторот на центаралниот дел и регионален пат Р-526 кој поминува низ населено место	150,00	20	3.000,00
<b>7</b>	<b>Населено место Мелница</b>			
7.1	Поставување на метални урбани канти од 30 литри- Просторот на централниот дел и улица од Подрачно училиште до централен дел на населеното место	150,00	30	4.500,00
<b>ВКУПНО изразено во денари</b>		<b>60.000,00</b>		



Бр.07-1617/24  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе

**ЗАКЛУЧОК  
за објавување на заклучок за донесување на  
Проценка на загроеноста на подрачјето на  
општина Чашка од природни непогоди и други  
несреќи**

Се објавува, ЗАКЛУЧОК за донесување на Проценка на загроеноста на подрачјето на општина Чашка од природни непогоди и други несреќи.што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 15.11.2010 година.

Бр.08-1617/11  
15.11.2010 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на 15.11.2010 година донесе

**ЗАКЛУЧОК  
за усвојување на процена на загроеност на  
подрачјето на Општина Чашка од природни  
непогоди и други несреќи**

1. Советот на општина Чашка усвои Процена на загроеност на подрачјето на Општина Чашка од природни непогоди и други несреќи.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-1617/10  
15.11.2010 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Рамадан Амзов с.р.

**Содржина :**

1. ЗАКЛУЧОК за објавување на Заклучок за Усвојување на Програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2010 година
2. ЗАКЛУЧОК за усвојување на програмата за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка
3. ПРОГРАМА за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на Општина Чашка за 2010 година
4. ЗАКЛУЧОК за објавување заклучок за донесување на Програма за активностите на општина Чашка во областа на социјалната заштита за 2011
5. ЗАКЛУЧОК за усвојување на програма за активностите на Општина Чашка во областа на социјалната заштита во 2011 година
6. ПРОГРАМА За активностите на Општина Чашка во областа на социјалната заштита во 2011 година
7. ЗАКЛУЧОК за објавување на заклучок за Усвојување Програма за активностите на општина Чашка во областа на културата за 2011 година
8. ЗАКЛУЧОК за усвојување на Програма за активностите на Општина Чашка во областа на културата за 2011 година
9. ПРОГРАМА за активностите на Општина Чашка во областа на културата за 2011 година
10. ПРОГРАМА за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2011 година
11. ЗАКЛУЧОК за објавување на заклучок за донесување на Програма за активностите на општина Чашка во областа на спорот и здрженија на граѓани за 2011 година
12. ЗАКЛУЧОК за усвојување на програма за активностите на Општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2011 година
13. ПРОГРАМА за активностите на Општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2011 година

14. ЗАКЛУЧОК за објавување на заклучок за донесување на Нацрт-Програма за изработка на урбанистички планови за селата во општина Чашка за 2011
15. ЗАКЛУЧОК за усвојување на нацрт-програма за изработка на урбанистички планови за селата во општина Чашка
16. НАЦРТ - ПРОГРАМА за изработка на урбанистички планови за селата во Општина Чашка за 2011 година
17. ЗАКЛУЧОК за објавување на заклучок за донесување на Програма за јавно осветлување на општина Чашка за 2011
18. ЗАКЛУЧОК за усвојување на програма за јавно осветлување на Општина Чашка за 2011 година
19. ПРОГРАМА за јавно осветлување на Општина Чашка за 2011 година
20. ЗАКЛУЧОК за објавување на заклучок за донесување на Програма за активностите на Општина Чашка во областа на Локалниот економски развој-ЛЕР за 2011
21. ЗАКЛУЧОК за усвојување на програма За активностите на Општина Чашка во областа на Локалниот економски развој за 2011 година
22. ПРОГРАМА за активностите на Општина Чашка во областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) за 2011 година
23. ЗАКЛУЧОК за објавување на заклучок за донесување на Програма за јавната чистота на територијата на општина Чашка за 2011
24. ЗАКЛУЧОК за усвојување на програма за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Чашка за 2011 година
25. ПРОГРАМА за одржување на јавната чистота на територијата на Општина Чашка за 2011 година
26. ЗАКЛУЧОК за објавување на заклучок за донесување на Проценка на загроеноста на подрачјето на општина Чашка од природни непогоди и други несреќи
27. ЗАКЛУЧОК за усвојување на процена на загроеност на подрачјето на Општина Чашка од природни непогоди и други несреќи

**Издавач: Општина Чашка  
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка  
Тел/043-241-400 факс 043/241-343**

---

---

**Уредник/Бојанка Мирова  
Изготвил/Катица Јовановска  
Техничка обработка/Димче Ангелов**